



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник
на Општина Чашка
Излегува по потреба

Број 5
година XVII
12.04.2013 година

БЕСПЛАТЕН
ПРИМЕРОК

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за прогласување на заклучок за усвојување на деловник за работа на Советот на Општина Чашка на првата конститутивна седница

Се прогласува заклучок за усвојување на деловник за работа на Советот на Општина Чашка на првата конститутивна седница, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата на 10.04.2013 година.

Бр.08- 554/5
10.04.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 10.04.2013 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на деловник за работа на Советот на Општина Чашка на првата конститутивна седница

1. Советот на Општина Чашка го усвои деловникот за работа на Советот на Општина Чашка на првата конститутивна седница.
2. Заклучокот влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07- 554/4
10.04.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
Најстар Член на Советот
Киро Најдовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за прогласување решение за избор на верификациона комисија

Се прогласува решение за избор на верификациона комисија, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата на 10.04.2013 година.

Бр.08- 554/7
10.04.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 4 и 5 од Деловникот за работа на Советот на Општина Чашка на првата конститутивна седница, Советот на Општина Чашка на седницата на 10.04.2013 година донесе:

РЕШЕНИЕ

за избор на верификациона комисија

1. Се формира верификациона Комисија, составена од Претседател и двајца членови.
2. За Претседател се именува Љубе Димовски
За членови се именуваат
 - Рамадан Амзов
 - Сања Николовска
3. Верификационата Комисија врши верификација на мандатите на членовите на Советот.
4. Решението влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07- 554/6
10.04.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
Најстар Член на Советот
Киро Најдовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
за прогласување заклучок за прифаќање на
извештај од верификационата комисија**

Се прогласува заклучок за прифаќање на извештај од верификационата комисија, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата на 10.04.2013 година.

Бр.08- 554/9
10.04.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 4 и 5 од Деловникот за работа на Советот на Општина Чашка на првата конститутивна седница, Советот на Општина Чашка на седницата на 10.04.2013 година донесе:

**ЗАКЛУЧОК
за прифаќање на извештај од
верификационата комисија**

1. Советот на општина Чашка го усвои Извештајот од верификационата Комисија, согласно уверенијата за избрани членови на Советот на Општина Чашка, се верифицирани мандатите на сите 11 советници и тоа на :

1. Љубе Димовски
2. Рамадан Амзов
3. Капе Мирчевски
4. Николче Дамјановски
5. Киро Најдовски
6. Муамед Ахмедов
7. Реџеп Бејлуrow
8. Сања Николовска
9. Љиљана Ицковска
10. Шчкипоње Јашари
11. Асан Билевски

2. Заклучокот влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07- 554/8
10.04.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
Најстар Член на Советот
Киро Најдовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
за прогласување решение за
избор на кандидациона комисија**

Се прогласува решение за избор на кандидациона комисија, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата на 10.04.2013 година.

Бр.08- 554/11
10.04.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 6 од Деловникот за работа на Советот на Општина Чашка на првата конститутивна седница, Советот на Општина Чашка на седницата на 10.04.2013 година донесе:

**РЕШЕНИЕ
за избор на кандидациона комисија**

1. Советот на Општина Чашка ја избра кандидационата комисија во состав:

Љубе Димовски за претседател и
Рамадан Амзов, Даме Мирчевски, Реџеп
Бејлуrow и Киро Најдовски за членови.

2. Кандидационата Комисија предлага
Кандидат за Претседател на Советот.

3. Решението влегува во сила со донесувањето,
а ќе се објави во Службен гласник на
Општина Чашка.

Бр.07- 554/10
10.04.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
Најстар Член на Советот
Киро Најдовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за прогласување решение за избор на претседател на Советот на Општина Чашка

Се прогласува решение за избор на претседател на Советот на Општина Чашка, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата на 10.04.2013 година.

Бр.08- 554/13
10.04.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 7 од Деловникот за работа на Советот на Општина Чашка на првата конститутивна седница, Советот на Општина Чашка на седницата на 10.04.2013 година донесе:

РЕШЕНИЕ

за избор на претседател на Советот на Општина Чашка

1. За Претседател на Советот на Општина Чашка се избира Рамадан Амзов, член на Советот на Општина Чашка.
2. Решението влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07- 554/12
10.04.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
Најстар Член на Советот
Киро Најдовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

за прогласување решение за избор на комисија за мандатни прашања, избори и именувања

се прогласува решение за избор на комисија за мандатни прашања, избори и именувања, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата на 10.04.2013 година.

Бр.08- 554/15
10.04.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 12 од Деловникот за работа на Советот на Општина Чашка на првата конститутивна седница, Советот на Општина Чашка на седницата на 10.04.2013 година донесе:

РЕШЕНИЕ

за избор на комисија за мандатни прашања, избори и именувања

1. Советот на Општина Чашка ја избра Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања.
2. За Претседател на Комисијата се именува Лилјана Ицковска
За членови
Муамед Ахмедов и Асан Билески
3. Решението влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07- 554/14
10.04.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
Претседател на Советот
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

за прогласување решение за именување на членови кои ќе учествуваат во постапката за склучување на брак од редовите на советот

Се прогласува решение за именување на членови кои ќе учествуваат во постапката за склучување на брак од редовите на Советот, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата на 10.04.2013 година.

Бр.08- 554/17
10.04.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа, Службен весник на РМ бр.5/2002 година. Советот на Општина Чашка на седницата на 10.04.2013 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за именување членови кои ќе учествуваат во постапката за склучување на брак од редовите на Советот

1. Со ова Решение се именуваат членови кои ќе учествуваат во постапката за склучување на брак од редовите на Советот.
2. За членови се именуваат
 - Лилјана Ицковска
 - Николче Дамјановски
 - Муамед Ахмедов
3. Решението влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07- 554/16
10.04.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
Претседател на Советот
Рамадан Амзов с.р.

Содржина:

1. Заклучок за прогласување на Заклучок за усвојување на деловник за работа на Советот на Општина Чашка на првата конститутивна седница
2. Заклучок за усвојување на деловник за работа на Советот на Општина Чашка на првата конститутивна седница
3. Заклучок за прогласување Решение за избор на верификациона комисија
4. Решение за избор на верификациона комисија
5. Заклучок за прогласување Заклучок за прифаќање на извештај од верификационата комисија
6. Заклучок за прифаќање на извештај од верификационата комисија
7. Заклучок за прогласување Решение за избор на кандидациона комисија
8. Решение за избор на кандидациона комисија
9. Заклучок за прогласување Решение за избор на претседател на Советот на Општина Чашка
10. Решение за избор на претседател на Советот на Општина Чашка
11. Заклучок за прогласување Решение за избор на комисија за мандатни прашања, избори и именувања
12. Решение за избор на комисија за мандатни прашања, избори и именувања
13. Заклучок за прогласување Решение за именување на членови кои ќе учествуваат во постапката за склучување на брак од редовите на Советот
14. Решение за именување членови кои ќе учествуваат во постапката за склучување на брак од редовите на Советот

**Издавач: Општина Чашка
ул.Илинденска бр.8 нас.Чашка**

**Уредник/Бојанка Мирова
Изготвил/ Димче Ангелов
Техничка обработка/Димче Ангелов**